



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 3 јули 1954
Број 21 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

101

На основа член 75 став 3 од Уредбата за
занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ“ број
5/54), пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ОБАВУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ БЕЗ ПОСТОЈАНО РАБОТНО МЕСТО

Член 1

Занаетчиска дејност без постојано работ-
но место се обавува со одење од место до
место, од кука до кука, со цел на вршење
на занаетчиски услуги односно поправки.

Член 2

Без постојано работно место можат да
се обавуваат следните занаетчиски дејности,
и тоа:

1. Ковачка (изработка на маши, сврдла,
бургии, секири и сличен куќен и земјодел-
ски алат и прибор,
2. тенекециска, лимарска,
3. потковачка (налбатска),
4. острачка,
5. ситарска, жицоплетарска,
6. стаклорезачка,
7. јорганџиска,
8. изработка на чадори,
9. фотографска (брзоснимање),
10. самарџиска,
11. казанџиска — калаџиска,
12. бочварско-качарска.

Член 3

Лицата што обавуваат занаетчиски деј-
ности од точка 1, 8, 10, 11 и 12 од член 2 на
овој правилник, можат да вршат само по-
правки и преправки на предметите кои спа-
ѓаат во делокруг на дејноста што ја оба-
вуваат.

Лицата од претходниот став не можат да
се бават со продажба на готови производи
кои инаку спаѓаат во делокругот на дејноста
што ја обавуваат.

Член 4

Лицата што обавуваат занаетчиска деј-
ност без постојано работно место, можат да
употребуваат само толку алат и материјал,
колку што самите можат да носат а неопход-

ни им се за вршење на нивните услуги од-
носно поправки.

Член 5

Со парична казна до 10.000 динари ќе се
казни за прекршок лицето што обавува за-
наетчиска дејност без постојано работно ме-
сто, противно на одредбите од член 3 и 4 од
овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија“.

Број 5488

11 јуни 1954 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

102

На основа член 71 од Уредбата за за-
наетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр.
5/54), донесувам

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЛА И ПО- МАЛИ МЕСТА ВО КОИ ПРИВАТЕН ЗА- НАЕТЧИСКИ ДУЌАН МОЖЕ ДА ОСНИВА И ЛИЦЕ БЕЗ СПРЕМА НА ВИСОКОКВА- ЛИФИКОВАН ОДНОСНО КВАЛИФИКА- ВАН ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИК

I. Како села и помали места во смисла
на став 1 од член 71 од Уредбата за занает-
чиските дуќани и занаетчиските претпри-
јатија се определуваат населените места
(села, индустриски и рударски населби и
слично) кои имаат помалку од 1.000 жители
и се оддалечени повеќе од 10 километри од
населени места што имаат повеќе од 2.000
жители.

II. Додека Извршниот совет на НРМ не
донесе поблиски прописи за начинот и усло-
вите на работењето, приватните занаетчи-
ски дуќани основани по член 71 од Уредбата
за занаетчиските дуќани и занаетчиските
претпријатија послуваат по прописите што
важат за приватните занаетчиски дуќани,
доколку со Уредбата за занаетчиските ду-

кани и занаетчиските претпријатија или со други прописи не е поинаку одредено.

III. Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 5490

11 јуни 1954 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
Асен Симитчиев, с. р.

103

На основа член 16 став 2 од Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ број 5/54), донесувам

НАРЕДБА ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ ЗА СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТЧИ- СКА ДЕЈНОСТ

I.

Како дејности слични на занаетчиска дејност се сметаат следните стопански дејности, и тоа:

1. Плетење и везење со златна и сребрена жица;
2. изолирање на жица;
3. плетење на жица за музички инструменти;
4. производство на клинци за потковување на добиток;
5. поправка на велосипеди (чистење, подмачкување, лепење гуми и слично);
6. вадење на камен;
7. производство и печење на вар;
8. вадење на песок и чакал;
9. изработка на дрвени кутии за цигари, пудриери и слично;
10. изработка на дрвен амбалаж;
11. изработка на гребени за гребене на волна;
12. изработка на кечиња;
13. печење на леблебија, пуканки, ко-
стени, семенки и сл.;
14. валање на ткаени производи;
15. препишување и умножување.

II.

По укажана потреба можат со решение на Државниот секретар за работи на стопанството да се признаат како слични на занаетчиски дејности и други производни и услужни дејности, кои се обавуваат на начин и во обем определен во точка 1, 3, 4 или 5 од член 9 од Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија, доколку со прописи на надлежните органи не се уврстени во занаетчиските дејности.

III.

Стопанска дејност слична на занаетчиска дејност можат да обавуваат стопански организации со средства во општествена сопственост и приватни лица под условите предвидени во Уредбата за занаетчиски дуќани и занаетчиски претпријатија во поглед оснивањето на занаетчиски дуќани и занаетчиски претпријатија освен одредбите за докажување на стручната спрема и задолжителното држање на учениците во стопанството.

IV.

Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 5489

11 јуни 1954 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

104

На основа член 11 став 3 од Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ број 5/54), донесувам

НАРЕДБА ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СРОДНИ ОДНОСНО ШТО МЕЃУСЕБНО СЕ ДОПОЛНУВААТ

I.

Како сродни занаетчиски дејности се сметаат:

- А) - 1. Браварска (т. 3) и изработка на ваги
2. молерска (т. 93) и фарбарска (т. 92)
3. книговезачка (т. 114) картоножарска (т. 143)
4. јажарска (т. 141) и едро-јажарска (т. 143)
- Б) - 5. Уметничко леачка (т. 11) и леачка (т. 10)
6. керамичарска и печкарска (т. 74), грнчарска (т. 81)
7. стаклобрусачка, стаклограверска (т. 80) и стаклорезачка изработка на огледала (т. 85)
8. браварска (т. 3) и изработка на рачни воденици за кафе (т. 33)
9. браварска (т. 3) и изработка на ролетни (т. 34)
10. бојациска за текстил и хемиско чистење (т. 57) и бојациска за преѓа (т. 59)
11. чешларска (т. 69) и изработка на пнолици, игли, вкосници и ситни украсни предмети (т. 70)
12. шивачка за машка облека (т. 119) и шивачка за народна облека (т. 124)

13. чевларска (т. 132) и изработка на горни делови на обувки (т. 155)
14. пекарска (т. 163) и буреќичиска (т. 166)
15. изработка на леб (т. 165) и буреќичиска (т. 166)
16. слаткарска (т. 164) и ориент слаткарска (т. 167)
17. фризерска (т. 179) и берберска (т. 181)
18. изработка на музички инструменти (т. 192) и изработка на народни инструменти (гитари) (т. 209)
19. изработка на дувачки инструменти (т. 193) и изработка на народни инструменти и гитари (т. 209)
20. изработка на гудачки инструменти (т. 194) и изработка на народни инструменти и гитари (т. 209)
21. изработка на инструменти со клавијатура (т. 195) и изработка на народни инструменти и гитари (т. 209)
22. Керамичарска, печкарска (т. 74) и поставување печки и плочички (т. 83)
23. браварска (т. 3) и тенекеџиска (т. 23)
24. браварска и уметничко браварска (т. 4)
25. браварска (т. 3) и машинобраварска (т. 6)
26. браварска (т. 3) и инсталатерска за водоводна канализација и гасни постројки (т. 25)
27. машино-браварска (т. 6) и алатничарска (т. 7)
28. машино-браварска (т. 6) и метало-стругарска (т. 9)
29. машино-браварска (т. 6) инсталатерска (за парно, водно и воздушно греење (т. 24)
30. метало појасарска (т. 12) и изработка на метална галантерија (т. 13)
31. машин-браварска (т. 6) и механичарска (т. 16)
32. метало-појасарска (т. 16) и зиселарска (т. 15)
33. механичарска (т. 16) и прецизномеханичарска (т. 17)
34. механичарска (т. 16) и аутомеханичарска (т. 20)
35. механичарска (т. 16) и пушкарска (т. 21)
36. механичарска (т. 16) изработка на медицински инструменти (т. 22)
37. механичарска (т. 16) и електромеханичарска (т. 47)
38. прецизно механичарска (т. 17) и прециз. механичарска за оптички инструменти и фото-апарати, геодетска и други инструменти (т. 18)
39. прецизно-механичарска (т. 17) и изработка на медицински инструменти (т. 22)
40. Прецизно-механичарска (т. 17) и прецизно-механичарска за канцелариски машини (пишување, сметање и др.) (т. 19)
41. прецизно-механичарска (т. 17) и часовничарска (т. 27)
42. тенекеџиска (т. 23) и метало-појасарска (т. 12)
43. тенекеџиска (т. 23) и изработ. на метална галантерија (т. 13)
44. тенекеџиска (т. 23) и изработка на каросерии од лим (т. 198)
45. тенекеџиска (т. 23) и инсталатерска за водоводна канализација и гасни постројки (т. 25)
46. инсталатерска за парно, водно и воздушно греење (т. 34) и инсталатерска за водоводна канализација и гасни постројки (т. 25)
47. инсталатерска за водоводна канализација и гасни постројки (т. 25) и инсталатерска за плински уреди (т. 26)
48. инсталатерска за парно, водно и воздушно греење (т. 24) и инсталатерска за плински уреди (т. 26)
49. кујунџиска (т. 29) и филигранска (т. 30)
50. кујунџиска (т. 29) и златарско-јувелирска (т. 28)
51. ножарска (т. 38) и острачка (т. 39)
52. електро-инсталатерска (т. 43) и монтерска за ел. дигалки (т. 44)
53. електроинсталатерска (т. 43) и електро-механичарска за телегр. и телефонски уреди (т. 49)
54. електро-инсталатерски (т. 43) и ауто-електричарска (т. 52)
55. електро-механичарска (т. 47) и радио-механичарска (т. 46)
56. електро-механичарска (т. 47) и премотување и поправка електрични машини и апарати (т. 48)
57. радио-механичарска (т. 46) и електро-механичарска за телеграфски и телефонски уреди (т. 49)
58. електромеханичарска (т. 47) и електромеханичарска за телеграфски и телефонски уреди (т. 49)
59. електромеханичарска (т. 47) и електромеханичарска за киноапарати (т. 50)
60. електромеханичарска (т. 47) и електромеханичарска за рентгенски уреди (т. 51)
61. електромеханичарска (т. 47) и механичарска за ладилнички уреди (т. 53)
62. бојадиска за текстил и хемиско чистење (т. 57) и бојадиска за кожа, крзно и пердуф (т. 58)
63. керамичка и печкарска (т. 74) и уметничко-керамичарска (т. 75)
64. уметничко-керамичарска (т. 75) и сликарска на порцелан, стакло, фајанс и мозаик работи (т. 76)
65. каменорезачка (клесарска) (т. 77) и изработка на вештачки камен и предмети од цемент и вештачки камен (т. 78)
66. зидарска (т. 87) и фасадаерска (т. 88)

67. зидарска (т. 87) зидање индустриски оџаци (т. 89)
68. зидарска (т. 87) и штукатерска (гипсарска) (т. 91)
69. асфалтерска и изолаторска (т. 98) и изолаторска за топлински уреди (т. 99)
70. столарска-градежен намештај и уметничка столарија (т. 100) и изработка на кошници и инкубатори (т. 105)
71. столарска за градежен намештај и уметничка столарија (т. 100) и дрворезачка-даборезачка (т. 102)
72. столарска за градежен материјал и уметничка столарија (т. 100) и дрво-стругарска изработка на дрв. галантерија (т. 108)
73. дрворезачка, даборезачка (т. 102) и дрводеларска - дрвокалупарска (т. 109)
74. коларска (т. 110) и изработка на каросерији од дрво (т. 199)
75. шивачка за машка облека (т. 119) и шивачка за униформи (т. 120)
76. шивачка за машка облека т. 119) и шивачка за женска облека (т. 121)
77. шивачка за долни алишта и за постелјина (т. 125) и шивачка за машки долни алишта (т. 126) и шивачка за женски долни алишта (т. 127)
78. плетачка (изработка на плетена стока од предиво (т. 139) и машиноплетачка (т. 140) и рачноплетачка (т. 141).
79. сарачко-седларска (т. 153) и изработка на кожна галантерија (т. 154)
80. кобасичарска (т. 171) и месарска (т. 170)
81. цреварска (т. 172) изработка на тетиви и жици од црева (т. 173)
82. берберско-фризерска (т. 178) и власуњарска (т. 180)
83. тапатарско-декоратерска (т. 185) и тапатарска за возила (т. 186)
84. изработка на каросерији за возила (т. 197) и изработка на каросерији од лим (т. 198) и изработка на каросерији од дрво (т. 199)
85. зидарска (т. 87) и тесарска (т. 90)
86. ковачка (т. 1) и поткивачка (т. 31).

За премин од една занаетчиска на друга занаетчиска дејност означени под исти редни број на ова решение од дел I под точка А, не е нужно полагање на испит од дејноста во која се врши преминот.

За премин од првоозначените на второозначените занаетчиски дејности под исти редни број од дел I под точка Б не е нужно полагање на испит, додека за премин од второозначените на првоозначените занаетчиски дејности под истиот реден број е нужно претходно да се положи испит за висококвалификуван занаетчиски работник (занаетчиски мајстор).

За премин од првоозначените на второозначените занаетчиски дејности под исти

редни број од дел I под точка V и обратно потребно е претходно да се положи испит за висококвалификуван работник (занаетчиски мајстор), односно да се положи испит за квалификуван работник, ако за односната занаетчиска дејност е пропишана таква стручна спрема со Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски и за стручната спрема потребна за нивното вршење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/54).

Свидетелство за положен испит за висококвалификуван работник (занаетчиски мајстор), односно дозволата за обавување на сродната занаетчиска дејност се признава за премин преку испит за висококвалификуван работник (занаетчиски мајстор) на сродната струка за која ќе се полага тој испит.

Свидетелство за положен испит за квалификуван работник и работен стаж од 3 години се признава при преминот преку испит за висококвалификуван работник (занаетчиски мајстор) на сродната занаетчиска дејност.

Премин од една занаетчиска дејност на друга или истовремено обавување повеќе сродни занаетчиски дејности, занаетчиската организација со средства во општествена сопственост должни се да го пријават преминот на надлежниот окружен суд односно приватните занаетчиски дуќани на советот за стопанство на народниот одбор на околината односно градот, градската општина со посебни права.

Во постојаштото одобрение за работа, после клаузулата за регистрација на односниот занаетчиски дуќан да се упише пријавувањето на сродниот занает.

II.

Занаетчиски дејности што се дополнуваат меѓусебно се сметаат:

1. Швајсерска (електрично и автогено заварување) (т. 36) се дополнува: ковачка (т. 1), браварска (т. 3), уметничко-браварска (т. 4), изработка на ваги (т. 5), машино браварска (т. 6), алатничарска (т. 7), метално-стругарска (т. 9), леачка (т. 10), уметничко-леачка (т. 11), механичарска (т. 16), прецизно-механичарска (т. 17), автомеханичарска (т. 20), тенекејска (т. 23), инсталатерска (за парно, водно и воздушно греење (т. 24), изработка на метални намештај (т. 35).

2. Леачка (т. 10), уметничко-леачка (т. 11), цизелерска (т. 15).

3. Метало-стругарска (т. 12), изработка на метална галантерија (т. 13) изработка на медицински инструменти (т. 22), изработка на метален намештај (т. 35), со металобрусачки (т. 37) и галванизатерска галванопластичарска (т. 55).

4. Галванизерска, галванопластичарска (т. 55) до металобрусачка (т. 37).

5. Стаклорезачка, изработка на огледала (т. 85) со изработка на рамови и лајсни за рамови (т. 217).

6. Зидарска (т. 87), и тесарска (т. 90) ја дополнува покривоставачката дејност (т. 95).

7. Тапетарска за возила (т. 186) со лакилерска за возила (т. 187).

Занаетчиска организација со средства во општествена своина односно приватен занаетчиски дуќан кој сака да обавува и занаетчиска дејност која се дополнува со основната нејна дејност должна е обавувањето на дополнителната дејност да ја пријави на надлежниот регистарски орган односно на советот за стопанство на народниот одбор на околицата (грамот, градската општина со посебни права).

На постојаштото одобрение за работа, после клаузулата за регистрација да се упише пријавувањето на занаетчиската дејност што се дополнува.

III.

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 5491

11 јуни 1954 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

105

Државниот секретаријат на внатрешни работи на НРМ по поднесената пријава за оснивање и работата на Друштвото за македонски јазик и литература, надлежен по чл. 13 буква г) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото за македонски јазик и литература, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 3244

13 март 1954 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија, со решение бр. 7390 од 3-VI-1954 година ја одобри промената на личното име на малолетното дете Махмуд Рамадан, од Скопје, роден на ден 22-VI-1953 година во град Скопје, од родители татко Махмуд Ахмед и мајка Гошева Томалија така да во иднина личното му име ќе гласи Гошев Вранко.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(94)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Анастасов Николов Тодор, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Консулова Штиљанова Срефана, сега со непознато место на живеење. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино отсуство со одредениот и од судот застапник адвокатот Нуредин Даут, од Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 360/54.

(95)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Риса Јанева Палова, од село Долно Пожарско — Егејска Македонија, а сега живее во село Пробиштип — Кочанско, подаде тужба за развод на бракот против Јане Палов, од село Долно Пожарско, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник адвокатот Христо Дејанов, од Штип.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 184/54.

(96)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Веби Шабан, земјоделец од село Гурѓевиште — Гостиварско, подаде тужба за развод на бракот против Наза Веби Шабани, родена Шишановиќ, од село Омераѓиќ, срез Дервента — НРВ и Х, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно ќе и се одреди старател кој ќе ја застапува на расправата пред судот и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 109/54.

(97)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Шабитај Саламон Мушон — Моце, бивш сараф од Битола, кој во 1943 година беше одведен, депортиран, од окупаторските власти заедно со една група Евреи од Битола и од тогаш не се вратил.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно во истекот на горниот рок поменатиот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1283/54.

(98)

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Пандо Насев, бивш од село Пешошница — Јеринско.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок поменатиот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 813/54.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТЕТОВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен исчезнатиот Ружди Љазимов Зејнели, бивш од град Тетово, за кого се претпоставува дека умрел во град Риека, во војната болница, през месец април 1944 година како припадник на ЈА.

Се поканува напред именуваниот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на судот во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок поменатиот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Тетово, Р. бр. 735/53. (71)

Борис Петровски, од село Јегуновце, подаде тужба за развод на бракот против Јелена Матковиќ од Даниловград а со последна адреса ул. „Браќа Југовиќ“ бр. 17/2 Белград, а сега со непознато бораиште. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно ќе и се назначи старател за водењето на овој спор.

Од Околинскиот суд во Тетово, Г. бр. 23/51. (72)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Никола Вукановиќ, бивш од село Милутинци, кој умрел на 25 август 1938 год. и после својата смрт покрај останатите наследници ја оставил и ќерка си Кана Петрева Стојчевска, која живее во Бугарија со непозната адреса.

Се поканува наследницата Кана Стојчевска да се јави на овој суд лично или преку свој полномошник во рок од два месеца од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај оставината ќе се расправи во нејзино отсуство, а со определен старател.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка, О. бр. 5/54 (100)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Шулинчевски Ламбев Панде, бивш од град Ресен.

Се поканува наследникот Шулинчевски Пандев Кирил, за кој што местожителството е непознато, да се јави на овој суд во рок од два месеца од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ за да биде повикан на расправата. Во противно, оставината ќе биде расправена во негово отсуство со назначениот му старател Илија Пандев Шулинчевски, од град Ресен.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 62/53. (80)

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Свезда Т. Теговска, бивша од село Брајчино.

Се повикува наследникот Теговски Трајков Глигур, за кого е местожителството непознато, да се јави на овој суд во рок од два месеца од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ за да биде повикан на расправата. Во противно, оставината ќе биде расправена во негово отсуство со назначениот му старател Теговски Крстин, од село Брајчино.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 62/52. (81)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1954 година под реден број 36, е запишано под фирма: Фото атеље „Народна Техника“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето е: обавување на фотографски занает.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 36/54. (240)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1954 година под реден број 76, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Центар“, со седиште во Радовиш. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги, точење на пијалоци и услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 76/54. (451)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден бр. 293, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Самостојно трговско претпријатие „Спорт“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил конфекција, галантерија и парфимерија.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 39/54. (481)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден број 279, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Треска“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: преработка на месо и месни производи.

Од Окружниот суд во Тетово, Р. бр. 34/54. (486)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-IV-1954 година под реден број 277, е запишан дуќанот под фирма: Самостојна фурна „Триглав“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка на леб и пециво и продажба на истите.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 33/54. (487)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 46, е запишан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — фурна „Лук“ со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и пецива.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 300/54. (489)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден број 120, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Услужно производително претпријатие „Тапетар“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: обавување на следните занаети: тапетарско декоратерска; тапетирање на возила; лакирање на возила; јорганциска, коларска, изработка на каросерии од лим; изработка на ролетни; изработка на фателин од отпадоци; молеро фарбарска и фирмо писарска дејност.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина Титов Велес бр. 4952 од 4-V-1954 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 175/54. (503)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 47, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан „Беличица“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: преработка и продажба на млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 301/54. (533)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1954 година под реден број 50, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан за железарија и метална стока „Солунска глава“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со железарија и метална стока, по следните трговски струки: железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиење и прибор; моторни возила, резервни делови и прибор; селскостопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазира — уља и масти; музички инструменти, радио апарати и прибор, електрични материјали; боји, лакови, хемикалии и прибор.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 305/54. (536)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1954 година под реден број 59, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со текстилни стоки „Илинден“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и конфекција, куси и плетени стоки и галантерија.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 315/54. (545)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1954 година под реден број 51, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан за промет со текстил и конфекција „Јаблан“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил и конфекција, куси и плетени стоки, галантериски и базарски стоки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 306/54. (537)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-IV-1954 година под реден број 60, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен угостителски дуќан — хотел и ресторант „Тетово“, со седиште во Тетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: вршење на угостителски услуги, сместување, исхрана и точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 316/54. (546)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-IV-1954 година под реден број 68, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Рударски базен „Кичево“, со седиште во гр. Кичево. Предмет на пословањето на претпријатието е: претпријатие во положба на изградба, а ќе се бави со експлоатација на железна руда.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 336/54. (555)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-IV-1954 година под реден број 128, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Услужно биро за книговодство „Мечкин Камен“, со седиште во Крушево. Предмет на пословањето на бирото е:

вршење на сите видови книговодствени услуги на стопанските претпријатија и дуќани.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 128/54. (556)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 125, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Услужно претпријатие за водење на книговодство бр. 2, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на претпријатието е: водење книговодство на претпријатија и дуќани.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 125/54. (558)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 124, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Услужно претпријатие за водење на книговодство бр. 1, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на претпријатието е: водење книговодство на претпријатија и дуќани.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 124/54. (553)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-III-1954 година под реден број 126, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Задружно лозарско претпријатие „Центар“, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на претпријатието е: лозарско производство и преработка.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 126/54. (560)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1954 година под реден број 152, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Градска кооперативна млекарна во изградба, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на претпријатието е: откуп и преработка на млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 152/54. (562)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-IV-1954 година под реден број 129, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо „Битолски Магазин“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна галантерија, кратка и плетена стока, гума, каучук, пластични маси, железарија и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 129/54. (564)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година под реден број 131, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Солидарност“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалаци, животни намирници, куќни потреби, тутун, кибрит, нафта и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 131/54. (566)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година под реден број 132, е запишан дуќанот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Охрид“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалаци, животни намирници, куќни потреби, тутун и кибрит.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 132/54. (567)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година под реден број 133, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Аеро“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железна и метална стока, селскостопански машини, алати, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата како бои и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 133/54.
(568)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IV-1954 година под реден број 135, е запишан дуќанот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Маково“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока, часовници, изработки од племенити материји, производи од гума и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 135/54.
(570)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1954 година под реден број 137, е запишан дуќанот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Цер“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока, часовници, изработки од племенити материји.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 137/54.
(572)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1954 година под реден број 138, е запишан дуќанот под фирма: Трговски самостоен дуќан „Карасман“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена стока.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 138/54.
(573)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IV-1954 година под реден број 140, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на мало „Карапаша“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на стоки од внатрешниот промет.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 140/54.
(575)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 143, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Народна трговија“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна галантерија, кратка и плетена стока, производи од гума, каучук, пластични маси, базарска стока и играчки, мешовита стока и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 143/54.
(578)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1954 година под реден број 146, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Касапско кобасичарско претпријатие „Кајмакчалан“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: преработка на месо и производи од месо.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 146/54.
(581)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IV-

1954 година под реден број 149, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Фабрика за шеќер во изградба, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на фабриката е: производство на индустриски производи на шеќер и шеќерна репа.

Од Околистот суд во Битола, Р. бр. 149/54.
(584)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1954 година под реден број 150, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Стокова кука: Народен Магазин“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, текстилна галантерија, обувки, кожа и кожни материјали, производи од гума, каучук и пластични маси, железарија и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 150/54.
(585)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1954 година под реден број 154, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан „Пролетерка“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со нафтени деривати, мазира, уље, маст, парфимериска и козметичка стока, алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и продажба на тутун и кибрит.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 154/54.
(587)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-IV-1954 година под реден број 155, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо „Македонка“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со зарзават, овоштие, семенска стока, добиток и со храна за добиток, трска и розина.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 155/54.
(588)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-IV-1954 година под реден број 156, е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско претпријатие „Млеко промет“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: Селско стопанска дејност, со производство на млеко и млечни производи и промет со истите.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 156/54.
(589)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-V-1954 година под реден број 138, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претставништво на мешовитото трговско претпријатие „Кооператива“ — Дебар, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: склучување на договори од дејноста на претпријатието кое го основало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 186/54.
(590)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1954 година под реден број 151, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговска агенција за промет со отпадоци и индустриски сировини, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето е: склучување на договори во име и за сметка на комитентите во промет со отпадоци и индустриски сировини.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 209/54.
(593)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1954 година под реден број 145, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Откупна станица „Сировина“ на претпријатието за промет со отпадоци „Сировина“, — Белград, со седиште во Градско — Титоввелешко. Предмет на послувањето е: откупување на отпадоци.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 184/54. (594)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-V-1954 година под реден број 139, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Стовариште на фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето е: продажба на големо на кожи, гон и други производи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 185/54. (595)

Окружниот суд во Скопје објавува, дека Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“, со седиште во Скопје, досега водено во регистарот на државните стопански претпријатија од републичко значење при Министерството на финансиите на НРМ на страна 329, е префрлено од поменатиот регистар и е запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 8-VI-1954 година под реден број 153, под фирма: Книгоиздателство за уметничка литература „Кочо Рацин“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на Книгоиздателството е: издавање на целокупната македонска литература, литература на југословенските и светски класици, продажба на сопствени изданија и изданија на други весничарски и издавачки претпријатија, продажба на мало и големо на канцелариски материјали и прибор, школски прибор, музички инструменти и нивни прибор.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 201/54. (597)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Трговскиот дуќан „Белановце“, со седиште во Куманово, досега воден во регистарот на стопанските организации при Народниот одбор на Градската општина — Куманово е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 11-V-1954 година под реден број 118, на страна 118, под фирма: Трговско претпријатие за животни намирници и стакларија „Белановце“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со животни намирници и предмети за куќни потреби, стакло, порцелан и керамична роба на мало.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на Градската општина Куманово со решение бр. 5235 од 23-XII-1953 година.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 172/54. (500)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1954 година под реден број 102, е запишано под фирма: Стовариште на фабриката за волнени тканини „Слобода“ — Кула — Војводина, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на стовариштето е: продажба на волнени и текстилни производи на ангро.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на фабриката за волнени тканини „Слобода“, во Кула, со решение од 23-IV-1954 година, а одобрено од Народниот одбор на град Скопје со решение бр. 283/54 год.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 141/54. (415)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-IV-1954 година под реден број 80, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за прехранбени артикли „Снабдител“, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на прехранбени артикли и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 80/54. (455)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1954 година под реден број 15, е запишано трговското претпријатие под фирма: Општинско трговско претпријатие на мало „Обозна“, со седиште во село Блатец — Кочанско. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со индустриски и прехранбени стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 15/54. (111)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-II-1954 година под реден број 24, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Биро за книговодство, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на претпријатието е: книговодствени услуги на сите трговски и угостителски дуќани, кои ги оснива Народниот одбор на Градската општина — Штип.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 24/54. (120)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1954 година под реден број 97/1, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Исхрана“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо со селско стопански производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 97/1/54. (231)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 62/1, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Калинка“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со зарзават и овошје.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 62/1/54. (260)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 61/1, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Витамин“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со зарзават и овошје.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 61/1/54. (261)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 60/1, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Месо и риба“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со месо, месни производи и риба.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 60/1/54. (262)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 11030 од 21-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 6, рег. бр. 9, претпријатието под фирма: Претпријатие „Бистра“, со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4837 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: продажба на месо и месни производи.

Претпријатието ќе го потпишува Сакип Осман, а во негово отсуство Јаја Вилали, во границите на овластувањето.

Бр. 11030/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (89)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 152 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 9, рег. бр. 9, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Народен магазин“, со седиште во Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија на мало со текстил, колонијал, кинкалерија, парфимерија, железарија и стакларија.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Стојимир Ристески и книговодителот Бранка Стојановска.

Бр. 152/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (153)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 240 од 15-I-1954 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 14, рег. бр. 14, дуќан под фирма: Лебопекарски дуќан „Клас“, со седиште во Кичево.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-XII-1954 година.

Предмет на работа на дуќанот е: производство и продажба на леб, пецива и бурек.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Стојан Калчиновски и книговодителот Невенка Павик.

Бр. 240/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (156)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 241 од 15-I-1954 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 17, рег. бр. 17, дуќанот под фирма: Месарски дуќан „Стогово“, со седиште во Кичево.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 15181 од 30-XII-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на месо и месни производи.

Дуќанот ќе го потпишуваат раководителот Стојан Угриновски и книговодителот Мирјана Лукароска.

Бр. 241/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (157)

На основа решение на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 18919 од 19-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 28, рег. бр. 28, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Охридско Езеро“, со седиште во село Косел.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор с. Косел, бр. 3228 од 16-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Иван Тодоровски, благајникот Ластун Митревски и членот Наум Бадаловски.

Бр. 19119/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (173)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20741 од 30-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 33,

рег. бр. 33, претпријатието под фирма: Градско трговско претпријатие „Стандард“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7126 од 18-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со индустриски стоки на мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Петар М. Матовски.

Бр. 20741/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (180)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20794 од 31-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 34, рег. бр. 34, претпријатието под фирма: Градско трговско претпријатие „Нова трговија“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7124 од 18-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со индустриски стоки на мало.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Кирил Р. Нестороски.

Бр. 20794/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (181)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20781 од 31-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 35, рег. бр. 35, претпријатието под фирма: Градско хотел-угостителско претпријатие „Југ“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 7260 од 24-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: хотелско угостителска дејност.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Сандре Јанко.

Бр. 20791/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (182)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11677 од 7-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 20, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Претпријатие — хотел „Маврово“, со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: хотелско угостителски услуги.

Претпријатието ќе го потпишуваат Хасан Милаим и Софре Петровски.

Бр. 11677/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (386)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Охрид бр. 3268 од 7-IV-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 36, рег. бр. 36, претпријатието под фирма: Фабрика за конзервирање на зарзават и емиш „Билана“, со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Охрид бр. 2820 од 6-IV-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: конзервирање на емиш и зарзават.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Илија Георгиевски, во границите на овластувањето.

Бр. 3268/54 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Охрид. (530)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Преспанска околија бр. 1790 од 7-IV-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 9, рег. бр. 9, установата под назив: Управа за одржување на патишта, чешми, мостови, прибирање на пољаштина и одржување на општонародниот имот, со седиште во село Јанковец.

Управата е основана со решение на Општинскиот народен одбор село Јанковец бр. 1 од 1-I-1954 година.

Предмет на работата е: одржување и поправка на патиштата, мостови, чешми, прибирање на пољаштина и одржување на општонародниот имот.

Со установата управува директорот Владо Богоевски.

Државен орган за работата и задачите на установата е: Општинскиот народен одбор с. Јанковец.

Бр. 1790/54 од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија. (509)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија бр. 11739 од 10-III-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 19-20, рег. бр. 10, установата под назив: Градска аптека, со седиште во Неготино.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина — Неготино бр. 324 од 5-III-1954 година.

Предмет на работата е: набавка, преработка и продажба на лекови и санитарски материјали.

Со установата управува управителот Александар Гондев.

Државен орган за работата и задачите на Установата е: Народниот одбор на Градската општина — Неготино.

Бр. 11739/54 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (510)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 11069 од 1-III-1954 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 17-18, рег. бр. 9, установата под назив: Околска аптека, со седиште во Кавадарци.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 2126 од 1-III-1954 година.

Предмет на работата е: набавка, преработка и продажба на лекови и санитарски материјали.

Со установата управува управителот Горѓи Јанишлиев.

Државен орган за работата и задачите на Установата е: Народниот одбор на Тиквешка околија.

Бр. 11069/54 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (520)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Гевгелиска околија на страна 7, рег. бр. 7, е запишана Рибарската производителна задруга „Дојранско Езеро“, со седиште во село Нови Дојран.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 13-V-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Дончо Кречев, книговодителот Стојан Тешев и благајникот Илија Тасев.

Од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околија бр. 4839/53. (135)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Гевгелиска околија на страна 15, рег. бр. 15, е запишана Селанската работна задруга „Изворски“, со седиште во село Богданци.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 1953 година. Предмет на работата на задругата

и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Мирчо Цочков и книговодителите Никола Данаилов и Алекса Гуров.

Од Советот за стопанство на НО на Гевгелиска околија бр. 7579 од 10-IX-1953 година. (133)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11679 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 16, рег. бр. 3, дуќанот под фирма: Самостоен дуќан за производство на сода „Содара“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на сода вода.

Дуќанот ќе го потпишува Живко Панески, а во негово отсуство Сали Саипи.

Бр. 11679/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (387)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11680 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 14, рег. бр. 2, дуќанот под фирма: Слаткарски дуќан „Јагода“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на слатки.

Дуќанот ќе го потпишува Садула Мурати, а во негово отсуство Сандре Андоновски.

Бр. 11680/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (388)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11685 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 17, рег. бр. 3, дуќанот под фирма: Самостоен дуќан за правење и продажба на чај и кафе „Усни Јол“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на кафе и чај.

Дуќанот ќе го потпишува Арсе Наумчески, а во негово отсуство Назми Акиќ.

Бр. 11685/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (390)

На основа решението од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11705 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 14, рег. бр. 1, дуќанот под фирма: Угостителски дуќан — народна кујна „Охрид“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-XII-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: угостителски услуги со храна.

Дуќанот ќе го потпишува Владо Христоски, а во негово отсуство Нешат Рамадани.

Бр. 11705/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (391)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 111 од 11-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 12, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Осогово“, со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 8180 од 25-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Анго В. Христов.

Бр. 111/54 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица. (514)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 62 од 8-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 5, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Угостителско претпријатие „Јадран“, со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 8180 од 25-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: угостителско-хотелски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Сулејман Востандиски.

Бр. 62/54 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица. (515)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 61 од 8-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 4, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Угостителско претпријатие „Пијанец“, со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 8180 од 25-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: угостителско-хотелски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Милалче Златков.

Бр. 61/54 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица. (516)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 63 од 8-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 3, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Голак“, со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 8180 од 25-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија на мало со трговски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Панче Симеонов.

Бр. 63/54 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица. (517)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2467 од 16-IV-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 841, рег. бр. 841, занаетчискиот дуќан под фирма: Копчар Шуаип Љутви Ејуп, со седиште во Скопје, ул. „99“ бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на копчиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шуаип Љутви Ејуп. (254)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2182 од 5-III-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 815, рег. бр. 815, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Кадрија Х. Демировски, со седиште во Скопје, ул. „464“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадрија Х. Демировски. (255)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 14713 од 5-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 394, рег. бр. 387, занаетчискиот дуќан под фирма: Фото „Уметност“ Темелко М. Бадниковски, со седиште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 37а.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Темелко М. Бадниковски. (256)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 10913 од 7-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 393, рег. бр. 386, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Петре Ристов Тодоров, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 55.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Ристов Тодоров. (257)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 12928 од 25-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 392, рег. бр. 385, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Киро Борисов Милевски, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 235.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Борисов Милевски. (258)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 3672 од 5-XI-1945 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 395, рег. бр. 388, занаетчискиот дуќан под фирма: Кебапчија Тодор Јамандиев Солев, со седиште во Титов Велес, ул. „Христо Ботев“ бр. 44.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и продажба на кебапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Јамандиев Солев. (259)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 11734 од 23-VI-1949 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 389, рег. бр. 382, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Ангел Јованов Цедев, со седиште во Титов Велес, ул. „Питу Гули“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Јованов Цедев. (260)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 11069 од 3-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 735, рег. бр. 735, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипеддиска работилница на Борис Д. Тодоровски, со седиште во Скопје, ул. „С. Марковиќ“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Д. Тодоровски. (299)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2215 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 870, рег. бр. 870, занаетчискиот дуќан под фирма:

Кондурација Ристо Г. Габаловски, со седиште во Скопје, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 21.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Г. Габаловски. (300)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 16307/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Глигор Матеев Проданов, со седиште во Струмица, ул. „Славчо Стоименов“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Матеев Проданов. (301)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 7897/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, Горѓи Иванов Србинов, шофер, без постојано пословно место.

Предмет на работата е: шоферски авто-услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Иванов Србинов. (302)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 10920/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 345, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Фаик Захиров Раимовски, со седиште во Гостивар, ул. „Срахинџа Симоноски“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јакина.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Захиров Раимовски. (303)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 10518/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. бр. 348, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Аливеби Бакиов Бурнази, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Партуполов“ бр. 65.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аливеби Бакиов Бурнази. (304)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 2 од 15-II-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 391, рег. бр. 384, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола Ордаџов Мрков, со седиште во Титов Велес, ул. „Крали Марко“ бр. 107.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ордаџов Мрков. (261)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 20141 од 28-XII-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 390, рег. бр. 383, занаетчискиот дуќан под фирма: Ахчиџија Незир Ализот Ализотов, со седиште во Титов Велес, ул. „Солунска“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: готвење на јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незир Ализот Ализотов. (262)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 16639 од 8-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 32, рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Коста

Јованев Порјазоски, со седиште во с. Кривогаштани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Јованев Порјазоски. (263)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 15959 од 10-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарска работилница „Напредок“ на Васил Николов Мандилоски, со седиште во Крушево, ул. „8 септември“.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Николов Мандилоски. (264)

На основа дозволата бр. 1695, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Георгија Павловски, со седиште во с. Костинци.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георгија Павловски. (265)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2577 од 3-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 877, рег. бр. 877, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Петар Илиев Перчинков, со седиште во Скопје, ул. „4“ бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Илиев Перчинков. (266)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2324 од 15-VII-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 876, рег. бр. 876, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Трајко Миланов Стеровски, со седиште во Скопје, ул. „Иво Јола — Рибар“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Миланов Стеровски. (267)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2141 од 31-I-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 865, рег. бр. 865, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Борис Миланов Јанев, со седиште во Скопје, ул. „4“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Миланов Јанев. (268)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО град Скопје бр. 7268 од 19-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 869, рег. бр. 869, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димитрие Василев Груев, со седиште во Скопје, ул. „386“ бр. 41.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрие Василев Груев. (269)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2600 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 743, рег. бр. 743, занаетчискиот дуќан под фирма: Шамиџија Дурак Д. Гани, со седиште во Скопје, ул. „Белградска“ 36.

Предмет на работата на дуќанот е: шамиџиски занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дурак Д. Гани. (270)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2635 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 785, рег. бр. 785, занаетчискиот дуќан под фирма: Авто-механичарска работилница на Благоја Стефанов Блажевски, со седиште во Скопје, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: авто-механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Стефанов Блажевски. (271)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 2051 од 6-XI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 407, рег. бр. 400, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочвар Ѓорѓи Лазаров Павлов, со седиште во Титов Велес, ул. „Петар Михајлов“ бр. 206.

Предмет на работата на дуќанот е: бочварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Лазаров Павлов. (272)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 1480 од 10-XII-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 398, рег. бр. 391, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Ѓошо Тодоров Богоев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 146.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓошо Тодоров Богоев. (273)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 25441 од 12-XI-1948 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 397, рег. бр. 390, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Благој Ѓошев Богоев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 146.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Ѓошев Богоев. (274)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 8391 од 22-IV-1948 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 408, рег. бр. 401, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Иван Димитров Николов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 111.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Димитров Николов. (275)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 2775 од 1-IV-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 402, рег. бр. 395, занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар Трајко Саздов Тепев, со седиште во Титов Велес, ул. „Ѓоре Органџиев“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на семки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Саздов Тепев. (276)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 3873 од 15-III-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 396, рег. бр. 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Алвација Мандак Ибраимов Алим, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 64.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на алва.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мандак Ибраимов Алим. (277)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 5390 од 12-III-1947 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 409, рег. бр. 402, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Александар Тодоров Накинов, со седиште во Титов Велес, ул. „Јаворска“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Тодоров Накинов. (278)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 3734 од 20-II-1947 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 400, рег. бр. 393, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ибраим Дафилов Лиманов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 21.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Дафилов Лиманов. (279)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 774 од 8-III-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 403, рег. бр. 396, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Кузманов Димов, со седиште во Титов Велес, ул. „Максим Ѓорки“ бр. 108.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Кузманов Димов. (280)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 2931 од 20-XI-1945 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 399, рег. бр. 392, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Диме Андреев Ѓочев, со седиште во Титов Велес, ул. „Ѓогдан Каракостов“ бр. 47.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме Андреев Ѓочев. (281)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 3444 од 3-XI-1945 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 406, рег. бр. 399, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Али Асан Кариманов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 108.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Асан Кариманов. (282)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 5103 од 14-IV-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 401, рег. бр. 394, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Муса Муса Беџет, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 41.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муса Муса Беџет. (283)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 713 од 6-XI-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 405, рег. бр. 398, занаетчискиот дуќан под фирма: Алвација Абди Шакир, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 28.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продавање на алва.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абди Шакир. (284)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 14330 од 15-XII-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 404, рег. бр. 397, занаетчискиот дуќан под

фирма: Семкар, Ванчо Миланов Кривошиев, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Јосмов“, бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на семки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Миланов Кривошиев. (285)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2452 од 5-II-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 691, рег. бр. 691, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Милан П. Ацевски, со седиште во Скопје, ул. „117“ бр. 33.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан П. Ацевски. (286)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 983 од 5-XI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 880, рег. бр. 880, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Нијази К. Ракип, со седиште во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продажба на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијази К. Ракип. (287)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2566 од 5-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 700, рег. бр. 700, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Цветко Стојанов Јанков, со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 40.

Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Стојанов Јанков. (288)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2637 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 879, рег. бр. 879, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Георги Димков Прличков, со седиште во Скопје, ул. „Г. Темпо“ бр. 33.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Димков Прличев. (289)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 772 од 15-X-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 834, рег. бр. 834, занаетчискиот дуќан под фирма: Свекар Борис Димев Манев, со седиште во Скопје, ул. „192“ бр. 21.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на свеки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Димев Манев. (290)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1317 од 17-I-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 755, рег. бр. 755, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Бајрам Идриз Бајрам, со седиште во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 113.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрам Идриз Бајрам. (291)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 158 од 13-II-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

758, рег. бр. 758, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Рифат Ибраим Исмаил, со седиште во Скопје, ул. „Бит пазар“ бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рифат Ибраим Исмаил. (292)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 833 од 23-X-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 756, рег. бр. 756, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Фаик Реџеп Усеин, со седиште во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 120.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Реџеп Усеин. (293)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2239 од 27-VI-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 723, рег. бр. 723, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Шефкет Риза Ибраим, со седиште во Скопје, ул. „369“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шефкет Риза Ибраим. (294)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 498 од 11-IX-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 868, рег. бр. 868, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Теохар Тодоров Вакулевски, со седиште во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Теохар Тодоров Вакулевски. (295)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 289 од 9-II-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 867, рег. бр. 867, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Абди Исмаил Хазир, со седиште во Скопје, ул. „106а“ бр. 69.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абди Исмаил Хазир. (296)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2348 од 27-VII-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 730, рег. бр. 730, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѓоџар Сејфула Сали Сејфула, со седиште во Скопје, ул. „121“ бр. 22а.

Предмет на работата на дуќанот е: ножарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сејфула Сали Сејфула. (297)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2286 од 3-VII-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 753, рег. бр. 753, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро фарбарска работилница на Живко Цветков Трајковски, со седиште во Скопје, ул. „3“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: молеро фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Цветков Трајковски. (298)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово бр. 3410/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 329, занаетчискиот дуќан под фирма Волновлачар Ве-

лиу Арифов Хамди, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 34.

Предмет на работата на дуќанот е: влечење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велиу Арифов Хамди. (49)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 175/45 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 330, рег. бр. 330, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Јајаи Ризов Невзат, со седиште во Тетово, ул. „Беличица“ бр. 22.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јајаи Ризов Невзат. (50)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 2899/50 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Велиу Абдулов Вехби, со седиште во Тетово, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: влечење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велиу Абдулов Вехби. (51)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 10449/50 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 317, рег. бр. 317, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Абдулаи Хамдиов Решад, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 113.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулаи Хамдиов Решад. (52)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 360/46 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Јусуфи Умеров Ахмед, со седиште во Тетово, ул. „Скопска“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи Умеров Ахмед. (53)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 36/45 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Селмани Аметов Исмаил, со седиште во Тетово, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селмани Аметов Исмаил. (54)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 33/45 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 267, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Абази Бекиров Усеин, со седиште во Тетово, ул. „Беласица“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази Бекиров Усеин. (55)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 3911/46 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 266, рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Абдулаи Хазбиов Решад, со седиште во Тетово, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулаи Хазбиов Решад. (56)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 447/46 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар Јакупи Зејнелов Џабир, со седиште во Тетово, ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакупи Зејнелов Џабир. (57)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 291/47 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 272, рег. бр. 272, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Мустафаи Бекиров Илјаз, со седиште во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафаи Бекиров Илјаз. (58)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 3937/48 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 263, рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Црвенкоски Глишов Славе, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 86.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Црвенкоски Глишов Славе. (59)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 10377/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Стевчески Томов Воислав, со седиште во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стевчески Томов Воислав. (60)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 101. Правилник за обавување на занаетчиски дејности без постојано работно место . . . | 313 |
| 102. Наредба за определување на села и помали места во кои приватен занаетчиски дуќан може да оснива и лице без спрема на висококвалфикуван односно квалификуван занаетчиски работник | 313 |
| 103. Наредба за стопанските дејности што се сметаат за слични на занаетчиска дејност | 314 |
| 104. Наредба за занаетчиските дејности што се сродни односно што меѓусебно се дополнуваат | 314 |
| 105. Решение за одобрување ссвивањето и работата на друштвото за македонски јазик и литература | 317 |